

ВРЕМЕНСКА РАМКА

Приоритет/ Мерка	2019				2020				2021			
	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРУВАЊЕ НА ОДНОСОТ МЕГУ СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ												
Програма за РЈА												
M1.1.2. Подобрување на процесите и капацитетите за среднорочно, секторско и годишно планирање во министерствата и другите органи на државната управа												
M 1.2.2. Воведување на механизми за развој на аналитичка основа.												
Програма за реформа на УЈФ												
Р1М1: Формулирање, усвојување и спроведување на фискалните правила												
Р3М2: Подобрување на среднорочното буџетско планирање												
Политика за ЈВФК												
Мерка 1.1: Хармонизација на временските рамки за стратешко и финансиско планирање												
Мерка 1.2: Вклучување јасно дефинирани лимити за секој сектор во Фискалната стратегија и среднорочната буџетска рамка за министерствата во рамките на нивната севкупна надлежност												
Measure 1.3: Воспоставување / подобрување на каскадниот модел на цели во стратешките и годишните планови												
ПРИОРИТЕТ 2: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА РАКОВОДНА ОТЧЕТНОСТ												
Програма за РЈА												
M2.1.1. Намалување на ризиците од политизација со воведување на јасни критериуми и транспарентност во изборот на најдобриот кандидат за вработување и унапредување												
M2.1.2. Професионализација на високите раководни структури во администрацијата												
M3.1.2. Реорганизација / оптимизација на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби на централно ниво												
Програма за реформа на УЈФ												

Мерка 8.2: Зајакнување на активноста на ЦЕХ

